

INM NOVOMAK



**Кочница за полици
на извлекување**

blum

Кочница за полица со извлекување за MOVENTO и TANDEM

Квалитетот на живот не се одредува само од дизајнот туку и од удобноста. Затоа за MOVENTO и TANDEM е развиен систем за практично заклучување. Дискретниот механизам за заштеда на простор, ја држи полицата отворена во место додека е извлечена

Производ на **blum**



СОДРЖИНА

- 04 Кочница за полица со
извлекување - апликација
- 08 Едноставно користење
- 10 Едноставна монтажа
- 12 Информации за нарачување
и планирање
- 18 Инспирација



Меко
Механички затворање

BLUMOTION

by Blum

Секоја полица со извлекување се затвора меко и тивко без разлика колку силно ја затворате.

Производ на **blum**

Кочница за полица со извлекување

Без разлика дали станува збор за кујни, бањи, дневни или помошни соби, полиците што се извлекуваат се корисни во домот и остануваат безбедно отворени благодарение на кочницата. Тие создаваат дополнителен простор за поставување на работи, обезбедуваат цврста работна плоча за кујнски апарати и брзо исчезнуваат во елементот кога повеќе не се потребни.

Животот е полесен со паметни апликации

Полиците што се извлекуваат со кочница за полица обезбедуваат дополнителен простор во бањите. Може брзо да ја испразните машината за перење доколку корпата за алишта е поставена директно пред машината. Отворената полица се држи безбедно на место онолку долго, колку што ви треба.

Дополнителен простор за документи

Секој сантиметар е важен во домашната канцеларија. Нема смисол да имате дополнително биро кое ќе ви заземе простор, а никогаш нема да го користите. Ова е местото каде што полицата со аплицирана кочница има голема корист. Идеална е за поставување на какви било документи кои ви се потребни додека работите. Отклучете ја кочницата со една рака и работната плоча веднаш ќе се вовлече во мебелот.

Механички **Отворање и меко затворање**

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

Зголемена удобност. Притиснете го предниот дел за да се отвори. Затворете ја нежно и тивко благодарение на интегрираниот BLUMOTION.

Механички **Отворање**

TIP-ON

by Blum

Притиснете за да се отвори. Полиците со извлекување може лесно да бидат извлечени и да се закатат во положбата. Притиснете за затворање, без меко затворање.

Производ на **blum**





Лесен и безбеден за користење

Кочницата безбедно се закочува од двете страни кога полицата за извлекување е комплетно извлечена и е стабилна. Може лесно да се откочи со една рака. За откочување, едноставно доволно е да ја кренете рачката



Едноставна МОНТАЖА

Вашата полица со извлекување лесно може да ја надградите со кочница со само неколку едноставни чекори.



Единица за закочување и осовина за синхронизација

Прицврстете ја единицата за закочување на осовината за синхронизација. Мора да биде поставено на исто ниво со полицата со извлекување.



Оков и шаблон во едно

Единицата за закочување и елементот за запирање исто така служат и како шаблон. Ставете ги шрафовите во претходно дефинираните места за прицврстување. Може да користите завртки со евро навој за фиксирање на елементот за закочување.

Информации за нарачка и планирање


Производ



Опис


- Подесено за користење со MOVENTO и TANDEM со целосно извлекување, а не може да се употребува со TANDEM елементот со единечно извлекување.
- Може да се комбинира со BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION и TIP-ON.
- Двостран механизам за заклучување.
- Може да се отклучи со една рака благодарение на осовината за синхронизација.
- Може да се користи во сите простории од домот.
- Безбедно држење
- Лесно за монтажа – Оковите служат како шаблони.
- Лизгачите се прикачени на стандардни позиции за фиксирање.

Барања за простор



Информации за нарачка

Кочница за полица со извлекување за MOVENTO и TANDEM



Материјал	Најлон
Боја	Орион сива мат


Се состои од:
2x единица за закочување.
2x елемент за закочување.
1x инструкции за инсталација.

295H5700

Прицврстување со шrafoви за иверка $\varnothing 3.5 \times 15$ mm, дел број 609.1500 или системски завртски, дел број 661.1450.HC

* Фиксирањето е можно само со шrafoви за иверка.

Кочница за полицата со извлекување за TANDEM 19 mm



Материјал	Најлон
Боја	Орион сива мат


Се состои од:
2x единица за закочување.
2x елемент за закочување.
1x инструкции за инсталација.

295F5700

Прицврстување со шrafoви за иверка $\varnothing 3.5 \times 15$ mm, дел број 609.1500 или системски завртски, дел број 661.1450.HC

* Фиксирањето е можно само со шrafoви за иверка.

Осовина за синхронизација



Материјал	Алуминиум
Боја	Натурал


За сечење по димензии **ZST.1089W**
Изборно **ZST.1160W**

MOVENTO и TANDEM
Димензии за сечење: LW- 87 \pm 1 mm.

TANDEM 19 mm
Димензии за сечење: LW- 94 \pm 1 mm.


Кочницата на полицата може да се ослободи со една рака благодарение на синхронизацијата.

Склоп на полица на извлекување




*TANDEM 19 mm: 29


Единечна полица што се извлекува



Двојна полица што се извлекува



A 12 - 15mm за
760H | 766H | 560H | 566H | 560F | 566F
A 11 - 13 mm за 561H | 561F



A 12 - 15mm за
760H | 766H | 560H | 566H | 560F | 566F
A 11 - 13 mm за 561H | 561F

MOVENTO 760H | 766H



* +1 mm доколку профилите на елементот се инсталирани пред да се состави елементот.
** Минимум 25 mm доколку е инсталиран во преградата.

Ограничено прилагодување на страната.

* Дополнителни 12 mm за странична стабилизација.

* Дополнителни 4 mm за TIP-ON или дополнителни 3 mm за прилагодување на длабочината.

TB Ширина на полицата
LW Внатрешна ширина на елементот


NL Номинална должина
TL Должина на полицата за извлекување

X Преден дел од полицата за извлекување
Y Дебелина на основата на полицата за извлекување

TBL Должина на полицата за извлекување
TSBL Должина на страничната плоча на полицата за извлекување


TANDEM 560H | 566H

Потребен простор во елементот




* Дополнителни 1 mm за TIP-ON или дополнителни 3 mm за странична стабилизација.
** Минимум 25 mm ако е инсталиран во преградата.

Полица за извлекување




Полица за извлекување



* Дополнителни 12 mm за странична стабилизација.


Вметната полица за извлекување



* Дополнителни 4 mm за TIP-ON или дополнителни 2 mm за POSISTOP.


TANDEM 19 mm 560F | 566F

Потребен простор во елементот




* Дополнителни 1 mm за TIP-ON
** Минимум 25 mm ако е инсталиран во преградата.


Полица за извлекување



Полица за извлекување



Вметната полица за извлекување



* Дополнителни 4 mm за TIP-ON или дополнителни 2 mm за POSISTOP.

TB Широчина на полицата
LW Внатрешна широчина на елементот


NL Номинална должина
TL Должина на полицата за извлекување

X Преден дел од полицата за извлекување
Y Дебелина на основата на полицата за извлекување

TBL Должина на полицата за извлекување
TSBL Должина на страничната плоча на полицата за извлекување

TANDEM 561H


Потребен простор во елементот



* Дополнителни 1 mm за TIP-ON или дополнителни 3 mm за странична стабилизација.


** Минимум 25 mm ако е инсталиран во преградата.

Полица за извлекување




NL Номинална должина
TL Должина на полицата за извлекување

Полица за извлекување




* Дополнителни 12 mm за странична стабилизација.

Вметната полица за извлекување



* Дополнителни 4 mm за TIP-ON.



Номинална должина	Кука	Кочница за подигнување
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	177	160
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453


TB Широчина на полицата
LW Внатрешна широчина на елементот

X Преден дел од полицата за извлекување
Y Дебелина на основата на полицата за извлекување


TBL Должина на полицата за извлекување
TSBL Должина на страничната плоча на полицата за извлекување

TANDEM 561F


Потребен простор во елементот




Полица за извлекување



Полица за извлекување





Вметната полица за извлекување



* Дополнителни 1 mm за TIP-ON

** Минимум 25 mm ако е инсталиран во преградата.

* Дополнителни 4 mm за TIP-ON.



TB Широчина на полицата
LW Внатрешна широчина на елементот

NL Номинална должина
TL Должина на полицата за извлекување

X Преден дел од полицата за извлекување
Y Дебелина на основата на полицата за извлекување

TBL Должина на полицата за извлекување
TSBL Должина на страничната плоча на полицата за извлекување

ЗАБЕЛЕШКИ



Инспирација

Веруваме дека идеите можат да го движат светот. Нудиме иновативни окви, инспиративни концепти на мебел и соодветни услуги за да можеме да ги претвориме вашите идеи во реалност. Водени од вашите потреби, меѓународните трендови и заедничката визија за подобар квалитет на живеење дозволете ни да работиме заедно за да создадеме подвижни идеи.

Производ на **blum**



Квалитет на живеење

Сакаме да уживате во поголема удобност и функционалност кога го користите мебелот.



Палета на производи

Сè од еден извор: Нашата широка палета на производи ви овозможува да бидете во тек со сегашните и идни трендови.



Инспирација

Ги следиме светските трендови и се стремиме да креираме решенија за иднината. Сакаме да ги споделиме нашите сознанија со вас.



Иновации

Остануваме во движење. Љубопитноста и истражувачкиот дух не движат за да развиваме нови производи и услуги за вас.



Услуги

Ги поддржуваме вашите секојдневни акции со проспособени услуги адаптирани на вашите процеси.



Квалитет

Постојано се стремиме да ги подобриме нашите производи и услуги.



Доверба

Ја преземаме одговорноста за партнерствата, нашите вработени, општеството и животната средина.

Јулиус Блум го почна нашето патување во 1952 година со столбови од потковица. Денес снабдуваме клиенти во повеќе од 120 земји со иновативни окови.

INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорѓи Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089